



Стратешко партнерство за промени:  
Препознај, почитувај и остварувај права!  
Проектот е финансиран од Европската Унија



## Неделен извештај за 28 јануари – 3 февруари 2019

### Следење на пристапот до човековите права на бегалците и мигрантите

Здружение на граѓани Легис во рамките на проектот "Стратешко партнерство за промени: Препознај, почитувај и остварувај права" на Отворена Порта го спроведува проектот "Следење на пристапот до човековите права на бегалците и мигрантите" проектот е финансиран од Европската Унија. За таа цел, Здружение на граѓани Легис располага со 2 теренски работници и 1 координатор кои дневно собираат информации и податоци за пристапот до човекови права на бегалци и мигранти во пограничните транзитни центри Табановце-Куманово и Винојуг-Гевгелија.

Овој неделен извештај претставува преглед на 13 дневни извештаи т.е. прашалници изготвени во текот на овој период:

- **Број на извештаи:** 13 дневни извештаи т.е. прашалници.

**Вкупен број на бегалци/мигранти на коишто им е дадена помош:** Околу 150 бегалци/мигранти, бидејќи бројот на новопристигнати лица се менува секој ден и нашите теренски работници успеаја да воспостават комуникација со речиси сите од нив во Табановце-Куманово и Винојуг-Гевгелија. Бројот на ново пристигнати бегалци/мигранти во Табановце-Куманово изнесува 0, додека бројот во Винојуг-Гевгелија, изнесува 122. Во текот на овој период на известување, бројот на регистрирани лица дневно во Табановце-Куманово варираше од 0-0, кои, додека во Винојуг-Гевгелија дневно варираше од 5-41, кои беа 7-Сирија, 26-Авганистан, 5-Индија, 5-Иран, 43-Пакистан, 51-Ирак, 8-Бангладеш, 3-Турција, 1-Алжи, 1-Сомалија

\*Моментална бројка на бегалци/мигранти во ТЦ Табановце-Куманово изнесува  $\approx 3$

\*Моментална бројка на бегалци/мигранти во ТЦ Винојуг-Гевгелија изнесува  $\approx 13$

### Табановце, северна граница

#### Објекти и услови:

Транзитниот центар Табановце има објекти за привремен престој (контејнери или кабини) со задоволителни услови за греење и ладење. Сите жители на кампот имаат пристап до санитарни објекти, кујна, простори за рекреација за деца и сл. Тие добиваат по три obroka на ден, со можност и самите да готват доколку сакаат. Санитарните објекти се чистат секој



Стратешко партнерство за промени:  
Препознај, почитувај и остварувај права!  
Проектот е финансиран од Европската Унија



ден. Достапно е греење во бањите како и топла вода. Жителите имаат пристап до интернет обезбеден од страна на ИОМ.

**Однос на институциите кон бегалците/мигрантите:**

Не беа регистрирани неправилности.

**Пристап до право/привремена заштита:**

Сите жители т.е. бегалци/мигранти имаат пристап до правото на барање азил/привремена заштита преку Одделот за азил при Министерство за внатрешни работи и локалната невладина организација Македонско здружение на млади правници. Сепак, не беа регистрирани нови барања за азил/привремена заштита.

**Пристап до услуги: здравствена нега, здравствени потреби, храна, лекови, облека итн:**

Сите жители на кампот имаат пристап до основна здравствена нега, храна, лекови, облека итн. На терен секогаш е присутен медицински персонал.

- Бегалецот по потекло од Авганистан, со ампутирана десна нога, се наога во добра здравствена состојба, редовно е носен во Куманово на физикална терапија.

**Слобода на движење:**

На жителите сега им е дозволено да излегуваат од кампот и да одат до локалната продавница или други места. Но, претходно прво мораат да ги известат полициските службеници каде одат и кога ќе се вратат. Претходно постоеше распоред по кој можеа да излегуваат.

**Гевгелија, јужна граница:**

**Објекти и услови:**

Како во Табановце, така и во транзитниот центар во Гевгелија постојат објекти за привремен престој (контејнери или кабини) со задоволителни услови за греење и ладење. Дневните активности на жителите зависат од програмите во центарот, бидејќи забраната за движење сè уште трае. Сите жители на кампот имаат пристап до санитарни објекти, кујна, простори за рекреација за деца и сл. Тие добиваат по три оброка на ден, со можност и самите да готват доколку сакаат. Санитарните објекти се чистат секој ден. Достапно е греење во бањите како и топла вода. Жителите имаат пристап до интернет обезбеден од страна на ИОМ.

**Однос на институциите кон бегалците/мигрантите:**

Не беа регистрирани неправилности.

**Пристап до право на азил/привремена заштита:**

Сите жители т.е. бегалци/мигранти што престојуваат во транзитниот центар Винојуг имаат пристап до правото на барање азил/привремена заштита преку Секторот за азил при Министерство за внатрешни работи и локалната невладина организација



Стратешко партнерство за промени:  
Препознај, почитувај и остварувај права!  
Проектот е финансиран од Европската Унија



Македонско здружение на млади правници. Сепак не беа регистрирани нови барања за азил/привремена заштита.

- На 02.02.2019 единаесет бегалци/мигранти биле фатени во струмица, направиле сообраќајка, станува збот за дело на криумчаренје во која е фатен и криумчарот, истите се однесени во Винојуг-Гевгелија.

**Пристап до услуги: здравствена нега, здравствени потреби, храна, лекови, облека итн:**

Сите жители на кампот имаат пристап до основна здравствена нега, храна, лекови, облека итн. Не се пријавени никакви посебни потреби за здравствена нега. На терен секогаш е присутен медицински персонал.

- Црвен Крст обезбедува само конзервирана храна и зеленчук во тегла.
- Легис обезбедува свеж зелчук за да може бегалците сами да готват.

**Слобода на движење:**

Слободата на движење на жителите на транзитниот центар е сè уште органичена што значи дека истите можат да излегуваат но само доколку се придружени од вработените.

- Број на случаи проследени до Канцеларијата на Народниот правобранител на РМ:  
/